

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

П Р О П О З И Ц И И

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

**ПИОНЕРСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА
ЛИГА**

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2017/2018

Врз основа на член 33 и 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, како и член 12, 16, 17, 29 и 34 од Правилникот за ракометни натпреварувања, на предлог на Конференцијата на клубовите пионерска машка и женска ракометна лига, одржана на ден 05.09.2017 год. во Скопје, ги донесе следните:

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2017/2018

ПИОНЕРСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во ракометот во Република Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018 година во пионерска машка и младинска женска ракометна лига.

Член 2

Во натпреварувањето во пионерска машка ракометна лига учествуваат **26** (дваесет и шест) екипи, поделени во 4 (четири) групи и тоа I-ва, II-ра, III и IV група, а во пионерска женска ракометна лига учествуваат **17** (седумнаесет) екипи, кои ќе се натпреваруваат во 2 (две) групи и тоа I-ва и II-ра група.

Член 3

Учесници во пионерска машка ракометна лига во натпреварувачка сезона **2017/2018** се следните ракометни клубови и тоа:

ПИОНЕРСКА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА

2017/2018

1 група	2 група	3 група	4 група
1.Велес 2009	1.Аеродром – Скопје	1.Астраион – Струмица	1.Гого – Кичево
2.Металург Јуниор - Скопје	2.Вардар Јуниор - Скопје	2.Младинец 2015 – Кочани	2.Енхалон – Струга
3.Шампион – Скопје	3.ГРК Гостивар	3.Торо Спорт – Веница	3.Еурофарм Работник – Битола
4.Вардар – Скопје	4.Кромак – Тетово	4.Делчево Вардар – Делчево	4.Преспа Вардар – Ресен
5.Куманово	5.Бисинов Вардар - Велес	5.ГРК Тиквеш – Кавадарци	5.Охрид 2013
6.Аеродром 1– Скопје	6.Металург 1 - Скопје	6.Текстилец - Штип	6.Јуниор ИВ-НИ - Струга
7.Шкупи - Скопје			

Учесници во пионерска женска ракометна лига во натпреварувачка сезона **2017/2018** се следните ракометни клубови и тоа:

ПИОНЕРСКА ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

1 група	2 група
1.Металург 2- Скопје	1.Риниа М – Скопје
2.Струма – Струмица	2.Алушевски – Скопје
3.Вардар – Скопје	3.Макалоски – Прилеп
4.Горче – Скопје	4.Стружанка – Струга
5.ЖРК Куманово	5.Лихнид 2013 – Охрид
6.Делчево	6.ГРК Гостивар
7.Кожувчанка – Штип	7.ЖРК Пелистер - Битола
8.Велкова 5 - Скопје	8.Металург 1 - Скопје

Член 4

Во натпреварувањето во пионерска машка и женска лига право на настап имаат ракометари родени **2002** год и помлади.

Во кадетска машка лига натпреварите се играат со ракометна топка величина 2.

Во кадетска женска лига натпреварите се играат со ракометна топка величина 1.

Член 5

Натпреварите во **пионерска машка** ракометна лига се играат во 4 (четири) групи и тоа I-ва, II-ра, III-та и IV-та група. Играат по еднокружен бод систем (прв и втор дел).

По завршување на последното коло од вториот дел Final Four играат прво пласираните екипи од I,II,III и IV група. Противниците се одредуваат со жребање. Победниците играат за 1-во и 2-ро место, а поразените за 3-то и 4-то место.

Натпреварите во **пионерска женска** ракометна лига се играат во 2 (две) групи и тоа I-ва и II-ра група. Играат по еднокружен бод систем (прв и втор дел).

По завршување на последното коло од вториот дел 1-во и 2-ро пласираните екипи од I група од пионерска машка/женска ракометна лига и 1-во и 2-ро пласираната екипа од II група од пионерска машка/женска ракометна лига играат Final Four, натпревари по систем 1-ви/Iгрупа со 2-ри/II група и 1-ви/IIIгрупа со 2-ри/I група. Победниците играат за 1-во и 2-ро место, а поразените за 3-то и 4-то место.

Во случај на нерешен резултат победникот се добива со директно изведување на седмерци (ова важи само за Final Four).

Местото на играње на Finale Four натпреварите се одредува по пат на објавен конкурс на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk. Конечната одлука каде ќе се одиграат Finale Four натпреварите ја донесува Комисија одредена од УО на РФМ со можност и РФМ да биде организатор на истиот.

Екипите кои пријавиле учество во натпреварувачката сезона 2017/2018, а не го започнале натпреварувањето или по започнувањето се откажале во текот на сезоната, го губат правото да се натпреваруваат во било кој систем на натпреварување во траење од една година.

Од горе споменатото се иземаат екипите кои пред почетокот на наредната 2018/2019_натпреварувачката сезона уплатат сума од 30.000.00 ден на сметката на РФМ, а уплатената сума ќе се искористи за развој на младинскиот ракомет.

Член 6

Сите натпреварите во пионерска машка и женска ракометна лига се играат по Меѓународни правила на ракометната игра и нормативните акти на РФМ.

Екипите од пионерска машка и женска ракометна лига во записникот од натпреварот во составот на екипата може да внесат **најмногу 16** ракометари.

Ракометар-ка кој настапил-а за пионерска екипа нема право на настап за било која екипа, ако натпреварот се игра истиот ден, освен ако завршницата Play off се игра турнирски во еден ден.

Доколку еден ракометар-ка во истиот ден настапи во сениорска, младинската, кадетската или пионерската екипа, натпреварите се регистрираат со службен резултат 10:0 и минус еден (-1) бод за противничката екипа во оние категории во кои настапил-а, а службениот претставник се казнува со забрана на вршење на сите функции во ракометниот спорт во траење од 1 (една) година.

Во пионерски категории не е дозволен настап со двојна регистрација.

Член 7

Со лигата непосредно раководи **Комесар за натпревари** со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, **адреса: Ракометна Федерација на Македонија, бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје, тел. 02/2464-444; 2464-000; и интернет страна www.macedoniahandball.com.mk**

Член 8

Натпреварите во првенството се играат 2 x 20 минути со пауза од 10 минути, со право на секоја екипа во текот на натпреварот да бара 3 (три) TIME - OUT во траење од 60 секунди (во едно полувреме можат да се користат 2 тајм-аут, а во другото полувреме еден тајм-аут, тоа зависи од изборот на екипата во кое полувреме ќе користи еден, а во кое два тајм аута)

Службениот претставник на екипата, постапува согласно Меѓународните правила на ракометната игра за екипен TIME – OUT.

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

а) ПОБЕДА	3 БОДА
б) НЕРЕШЕНО	1 БОД
в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР	0 БОД

Член 9

Екипите на табелата го заземаат редоследот врз база на збирот на освоени бодови.

Доколку две или повеќе екипи имаат освоено ист број на бодови, се употребува следниот систем на одредување на пласманот на табелата:

А. Прво се одредува збирот на бодови од меѓусебните натпревари. Подобрo пласирана е екипата која има поголем број на бодови.

Б. Во случај на ист број на бодови подобрo пласирана е онаа екипа:

- Се пристапува кон составување на **МИНИ ТАБЕЛА** од екипите кои освоиле еднаков број на бодови во официјалната табела. Мини табелата се составува за две или повеќе екипи. Во тој случај се постапува на следниов начин:

- Се земаат екипите со ист број освоени бодови во конечната табела и од нив се составува нова **МИНИ ТАБЕЛА**.

1) Се одредува збирот на освоените бодови од меѓусебните натпревари. Подобро пласирана е екипата која има поголем број освоени бодови во мини табелата.

2) Во случај на ист број на бодови подобро пласирана е екипата која има подобра гол разлика.

3) Доколку и гол разликата е иста подобро пласирана е онаа екипа која има дадено повеќе голови во меѓусебните натпревари во гости.

4) Ако и по ова не е можно да се одреди редоследот на табелата, тогаш екипите го делат местото. Во колку е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак на Република Македонија, Комесарот за натпревари закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност на екипите. Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување ја одредува Комесарот за натпревари.

Трошковите околу овој натпревар екипите го сносат рамноправно.

И по одигрување на Final Four натпреварите, во случај на ист број на бодови, рангирањето се врши на ист начин.

Член 10

Распоред за одигрување на ракометните натпревари во лигите го одредува Комесарот за натпревари, врз основа на извлечените натпреварувачки броеви по Бергеровиот систем прикажани во член 3 од овие Пропозиции.

Влечењето на натпреварувачки броеви за машката и женска пионерска лига се изврши на Конференција на клубови од кадетски лига во Скопје на ден 05.09.2017 год.

Член 11

За неодигран првенствен натпревар од неоправдани причини екипата го губи натпреварот со службен резултат 10:0 и минус еден (-1) бод од бодовното салдо или ако екипата нема освоено бодови, тогаш бодот ќе се одземе кога ќе ги освои бодовите.

Од неоправдани причини ќе се смета:

- Ако екипата не одигра натпревар или не допатува, а нема оправдани причини;
- Ако теренот не бил ослободен по вина на организаторот;
- Ако екипата одбие натпреварот да го водат делегираните судии;
- Ако екипата не ги измири финансиските обврски спрема РФМ во рок од 10 дена по донесената одлука во прв степен од Комесарот за натпревари. Жалбата не го одложува извршувањето на уплатите на казните.

За горе наведените случаи натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема автоматски еден (-1) бод од бодовното салдо и екипата се казнува со 2.000,00 ден.

Ако во натпреварувачката сезона 2017/2018, од неоправдани причини некоја екипа не одигра два првенствени натпревари, се исклучува од натамошно натпреварување (ако е младинска екипа на супер лигата, тогаш се исклучува заедно со сениорската екипа) и нема право да учествува во натпреварување во следната година (согласно член 5)

Во случај на одигрување на нов натпревар за висината на трошковите одлучува Комесарот за натпревари на барање на заинтересираниот клуб со приложена документација, со истовремено давање оценка на Комесарот за натпревари, дали екипата од неоправдани причини не настапила на тој натпревар. Комесарот за натпревари ја утврдува неоправданоста и го одредува износот кој виновниот клуб треба да го уплати на противничката екипа.

Член 12

Сите натпревари во лигите се играат во сабота/недела со почеток од 10:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор и писмена согласност со екипите и друг работен ден или со одлука на Комесарот за натпревари ако одложи натпревар во интерес на репрезентациите на Македонија). Термините за одигрување на натпревари предвидени со

овој член можат да се менуваат само во писмена согласност на двете екипи и одобрение на Комесарот за натпревари, во писмена форма / електронски пат.

Терминот за одигрување на натпреварот клубот домаќин да го соопшти 7 (седум) дена однапред, во писмена форма по е-маил.

Поместување на термините може да се направи во согласност со екипата противник или со одлука на Комесарот за натпревари ако одложи натпревар во интерес на репрезентациите на Република Македонија.

Комесарот за натпревари може да го помести времето на одигрување на натпреварот на писмено барање од некоја екипа поднесено најдоцна 10 дена пред терминот предвиден за натпревар пропишан со овие Пропозиции, доколку има оправдани причини за што одлучува Комесарот за натпревари.

Комесарот за натпревари може да одложи поедини натпревари доколку една од екипите учествува на меѓународен турнир или играчи од една екипа имаат настап во државни репрезентации или виша сила за што цени Комесарот за натпревари.

Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување преку електронска пошта до противничката екипа, службените лица и Комесарот за натпревари најдоцна 96 часа пред одигрување на натпреварот.

Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Комесарот за натпревари може да одлучи последните три кола од првенството да се играат во ист ден и ист термин. Комесарот за натпревари е должен да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата.

Во исклучителни случаи во последите две кола Комесар за натпревари може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

Комесарот за натпревари по свое видување може поедини натпревари да ги прогласи како натпревар од висок ризик.

На првенствените натпревари време на чекање на гостинската екипа е 60 минути, а на домашната екипа е 15 минути од закажаниот термин за почетокот на натпреварот.

Времето на чекање не важи доколку Комесарот за натпревари закажува одредени натпревари да се играат во исто време.

Доколку во овој период од 60 минути пристигне известување дека гостинската екипа ќе задоцни делегатот - контролор има право да го продолжи времето на чекање до 90 мин. од времето закажано за почеток на натпреварот.

Ако натпреварот поради оправдани причини не може да започне во определеното време, ќе се чека недостатоците заради кои натпреварот не може да започне, да се отстранат. Единствено судиите имаат право во консултација со претставниците на екипите и делегатот - контролорот да донесат одлука за можноста за одигрување на натпреварот. Доколку во рок од 2 часа условите не се променат, натпреварот нема да се игра. Натпреварот може да се одигра наредниот ден под услов на постигнат меѓусебен договор помеѓу екипите, со исклучок на последните три (3) кола од првенството. Судиите и делегатот - контролор мораат да поднесат опширен писмен извештај за причината поради која натпреварот неможел да се одигра. Комесарот за натпревари ќе одреди нов термин за одигрување на неоиграниот натпревар.

Комесарот за натпревари е должен терминот за одигрување на натпреварот да го закаже по добивањето на записникот - извештајот. Натпреварот мора да се одигра најдоцна 10 дена од прво закажаниот термин, освен во исклучителни случаи за кои одлучува Комесарот за натпревари. За трошковите одлучува Комесарот за натпревари.

Доколку клубот гостин побара да му се обезбедат влезници за натпреварот клубот домаќин е должен да му отстапи 10% билети од капацитетот на седиштата во салата.

Во интерес на регуларноста на завршниот дел од натпреварувањето Комесарот за натпревари може да донесе одлука сите или поедини натпревари од некое првенствено коло, да се одиграат во истиот ден и во исто време.

Сите заостанати натпревари од есенскиот дел на натпреварувањето мора да се одиграат до завршување на есенскиот дел.

Одложените натпревари се играат по редослед како што се предвидени во распоредот.

Член 14

Комесарот за натпревари може да одложи или презакаже поедини натпревари или цело коло во следните случаи:

- епидемија, само согласно законската регулатива;
- елементарни непогоди, само согласно законската регулатива;
- забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;
- виша сила, согласно Законот за виша сила;
- учество на екипата на меѓународен турнир и посебен интерес за Република Македонија за што цени Комесарот за натпревари;
- учество на репрезентациите на Република Македонија на меѓународен натпревар во интерес на Република Македонија;
- **писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени.** Комесарот за натпревари и по истото донесува одлука.

Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање. Потребна е согласност на клубот чиј натпревар се одложува и претходно договорен термин за одигрување на одложениот натпревар кој се доставува до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа пред закажаниот термин и истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин.

- поради меѓународен натпревар во земјата и надвор со одобрение на Комесарот за натпревари или УО на РФМ (потребна е консултација како во член 12).
- поради учество на еден или повеќе репрезентативци на Македонија.
- **за секој друг случај за одлагање на натпреварот е неопходна согласност на екипата противник и оцена на Комесарот за натпревари за оправданоста на евентуалното одлагање на натпреварот.**

Член 15

Натпреварите се играат во сали. Клубот домаќин кој нема своја сала може да ги игра натпреварите во било која сала регистрирана од РФМ на подрачје на Република Македонија. (исклучок се новите сали изградени од АМС за кои, при одигрување на првиот натпревар делегатот е должен да изврши контрола и достави комплетен извештај за условите во тие сали во колку не е извршена претходно регистрација).

Салите во кои се играат лигите мора да ги исполнуваат следните услови:

- теренот - просторот за играње да е со димензии 40 x 20 метри, а подот да е направен од материјал од пластична маса или паркет;
- просторот за игра мора да биде одвоен од гледачите, со појака преграда - ограда. Преградата мора да го спречи влегувањето на публиката на теренот и можно е да се наоѓа само на страната на гледачите. Висината на оградата е еден (1) метар, гледалиштето да има најмалку 300 места со посебен влез за гледачите ;
- салата мора да биде осветлена со распоред на светлосни извори кои нема да им пречат на играчите. За електричното осветлување одлучуваат службените лица на натпреварот;
- таваницата или светлосните извори мора да бидат одалечени најмалку 7 метри од подот;

- во салата за секоја екипа и судиите треба да има соблекувални со тушеви (топла и ладна вода), санитарен чвор, просторија во која се составува записник и извештај од одиграниот натпревар;

- во одреден простор на теренот да е поставена записничка маса (за 5 лица) и од двете страни клупи за резервни играчи и функционери. Треба да има маса за службен спикер и лекар;

- на најпогодно место на игралиштето видно за службени лица и екипите треба да се постават електрични мерни инструменти заради следење на резултатот, а времето задолжително се мери од 0 - 60 минути или 2 x 30 минути со **автоматска сирена за крај на прво и второ полувреме**; (во новоизградените сали од АМС каде сеуште нема поставено мерни инструменти, мерењето на времето ќе се мери со рачен мерен инструмент, а се дозволува на службените претставници на екипите да седат на записничка со дозвола на делегатот на натпреварот поради контролирање на резултатот и времето за игра и исклучени играчи на 2 мин. Истите треба најкоректно да се однесуваат.

- влезот на играчите и службените лица на теренот мора да биде преку службен влез осигуран без можности за контакт со гледачите. Клупите за резервни играчи (14 лица) исто така мора да бидат обезбедени од непосреден контакт со гледачите.

- да има најмалку два (2) исправни топки и три (3) исправни штоперици од кои едната да биде со автоматско запирање и мерење на времето без претходно враќање, како и картони за Team time out T1, T2 и T3 за двете екипи;

- во просторијата каде што се пополнува записникот (или на записничката маса во нови сали) се дозволува присуство на еден (1) претставник на екипите, судиите, делегатот-контролор, записничар, мерач на времето, лекар и главен дежурен. **Точноста на пријавените ракометари и официјални претставници пријавени од страна на претставниците (во записникот) се потпишува пред натпреварот, како и примедби за настап на ракометари-ки. По завршувањето на натпреварот претставниците на клубовите имаат право да дадат свое мислење за организацијата на натпреварот, пречекот на гостинот и за квалитетот на судењето. Делегатот-контролор е должен да констатира дали има најавено жалба или не, и уште еднаш службените претставници на екипите го потпишуваат записникот од натпреварот;**

- пред почеток на натпреварот да се овозможи на делегатот - контролор во присуство на по еден претставник на екипите, судиите и записничарот да изврши преглед на спортската опрема, натпреварувачките книшки на ракометари, кои на тој натпревар настапуваат, а дополнување на записникот со нови играчи, доколку екипата не е во полн состав се дозволува спрема Правилата на ракометната игра. Ниту еден играч или службен претставник на екипа нема право да носи опрема или маици со политички обележја;

- за сите ракометни натпревари се препорачува записникот да се води на компјутер (кирилица), а задолжително со машина за пишување (кирилица) во пет (5) примерока од кои: првиот за делегат - контролор кој го доставува до Комесарот за натпревари, а останатите за домашна и гостинска екипа, судиите и контролорот. Сите службени лица, извештаите, изјавите, молбите и жалбите ги пишуваат на машина за пишување;

- во салите каде што се одигруваат првенствени натпревари клубот домаќин е должен да постави заштитни боксови позади записничката маса и клупите за резервни играчи и службени лица. Од ова се изземаат салите каде што позади записничката маса и просторот за резервни играчи и службени лица нема простор за гледачи;

- да се осигура ред на игралиштето и да се обезбеди нормален тек на натпреварите, клубовите се обавезни да назначат Комесар за безбедност;

- во салите да спречи внесување и истакнување на транспаренти, знамиња и други предмети со текст, слики, знак или други политички обележија, како и пеење на песни или дофрлувања на пораки кои предизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на расна, национална и верска припадност или врз основа на други особини;

Доколку клубот домаќин – организатор на натпреварот не спроведе било кој услов од горенаведените, ќе биде казнет со парична казна во износ до 2.000,00 ден.

- организаторот на спортските натпревари е должен да основа редарска служба која ќе ги врши работите на физичко обезбедување и одржување на редот на спортските натпревари, согласно Законот за безбедност, Законот за насилство во спортот и Законот за спорт.

Редарска служба е должна да:

- Забрани пристап во објектот во кој се одржува натпреварот на лица кои се под дејство на алкохол или други опојни средства;
- Оневозможни внесување или продажба на алкохолни пијалоци во спортскиот објект;
- Оневозможни внесување предмети кои можат да се употребат за насилно однесување или транспаренти и обележја со кои се поттикнува расна, национална, верска или друга нетрпеливост, како и транспаренти со политички содржини;
- Ги опомене односно отстрани гледачите кои можат со пеење на песни или дофрлувања на навредливи пораки да предизвикаат и поттикнуваат омраза врз основа на расна, национална и верска припадност;
- Ги опомене односно оддалечи - отстрани гледачите со чие недостојно однесување може да се предизвика насилство на спортските натпревари;
- Организаторот е должен да оствари соработка со МВР, заради спроведување на мерките кои се однесуваат на одржување на ЈРМ.

Во текот на натпреварот во колку од страна на публиката дојде до неспортско навивање (вулгарно) и лични навреди на играчите, судиите и останатите службени лица, делегатот е должен да го опомене претставникот на домашната екипа, кој ќе ја предупреди публиката да престане со неспортското навивање. Доколку се продолжи со неспортско однесување, делегатот повторно треба да интервенира кај претставникот на домашната екипа, со напомена дека доколку се продолжи со неспортското навивање ќе се отстрани дел од публиката која неспортски се однесувала, а во потешки случаи и целосно отстранување на публиката од трибините, односно да постапат согласно Законот за безбедност, Законот за насилство во спортот, и Законот за спорт.

Клубот ќе биде казнет во следните случаи:

- за фрлена петарда во спортската сала;
- за повеќе фрлени петарди;
- за секое фрлање на останати предмети (запалки, монети и други ситни метални и тврди предмети и др. опасни по здравјето и животот на актерите на натпреварот);
- влегување на публика на терен;
- недолично скандирање или скандирање по национална, верска и расна основа на навивачки групи;

За сите прекршоци од предходните 5 (пет) става, клубот домаќин ќе биде казнет во висина до 20.000,00 ден.

За секое наредно повторување на прекршоците од претходните ставови клубот ќе биде казнет со парична казна и играње до 3 (три) натпревари без присуство на публика на свој терен.

Горе наведените одредби се однесуваат и на гостинската екипа во случај прекршоците да бидат направени од нивните симпатизери навивачи (ако клубот гостин официјално ги најави).

Доколку судиите или делегатот-контролор, бараат домаќинот е должен да им гарантира и овозможи безбедно враќање во нивното место на живеење;

Домаќинот е должен да обезбеди лекар. Секој лекар треба да има лиценца и да биде присутен 30 минути пред почеток на натпреварот.

Во случај да не се појави лиценцираниот лекар во предвиденото време, клубот домаќин е должен да обезбеди друг лекар. Во случај да до почетокот на натпреварот не дојде лекар (време на чекање е 30 мин.), улогата на лекар ја презема гостинскиот лекар доколку гостинската екипа го има пријавено во записникот. Клубот домаќин е должен на лекарот на гостинската екипа пред натпреварот да му исплати такса во висина од 1.000,00 ден. Доколку на натпреварот воопшто нема лекар натпреварот не се игра, а клубот домаќин ќе биде казнет со парична казна од 2.000,00 денари.

Натпреварот ќе се одигра накнадно со одлука на Комесарот за натпревари во рок од три дена, а клубот домаќин ќе ги сноси трошоците на гостинската екипа и на службените лица, а висината на трошоците ја одредува Комесарот за натпревари.

За последните три кола од првенството домаќинот кој нема да обезбеди лекар во закажаниот термин (лекарот не се чека) покрај горе наведената казна натпреварот ќе се регистрира со службен резултат 10:0 за противничката екипа и сениорската екипа се префрла во најнизок ранг на натпреварување.

Идентификација на нелиценциран лекар врши делегатот-контролор на натпреварот кој во записникот е должен да наведе: име и презиме, број на лична карта или број на лекарска легитимација, место на вработување и функција.

- секоја екипа мора да настапува со лиценциран тренер, со исклучок на болест или казна на тренерот, во овој случај екипата настапува со 3 службени претставници на клупата за резервни играчи.

- доколку нема лиценциран тренер за време на натпреварот, клубот се казнува автоматски со парична казна од 1.000,00 денари.

Член 16

- Гостинската екипа може по свое барање одреден натпревар да снима со видео камера. Барањето се доставува во писмена форма до делегатот на техничкиот состанок, најдоцна 30 мин. пред почеток на натпреварот.

- Клубот домаќин е должен да обезбеди услови за несметано снимање на гостинската екипа. Доколку не дозволи снимање на натпреварот (дозволено чекање е 15 минути), делегатот нема да дозволи одигрување на натпреварот, а неодиграниот натпревар ќе се регистрира со службен резултат 10:0 за противничката екипа и минус еден (-1) бод од домашната екипа, која ги сноси и трошоците на службените лица.

Да се обезбедат 10 места во секоја сала за ПРЕС.

Член 17

На натпреварите клубовите учесници во натпреварувањето настапуваат по правило во своите клубски бои назначени во адресарот од овие Пропозиции. Во случај на исти бои на дресовите предност има домашната екипа, што значи дека **гостинската екипа мора да обезбеди две гарнитурни дресови со различни бои од боите пријавени од страна на клубот домаќин при гостувањето.** Секоја екипа е должна да ја пријави бојата на дресовите со која ќе настапува во првенството пред одржување на Конференцијата на клубовите при извлекување на натпреварувачките броеви.

Голманите од една екипа вклучувајќи и играч кој ќе го замени голманот мора да имаат иста боја на дресови или маркери.

Доколку се случи гостинската екипа да има иста боја дресови како и домашната екипа и нема можност да ги смени дресовите, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат за противничката екипа 10:0 и минус еден (-1) бод од бодовното салдо на гостинската екипа, како и ќе се казни со парична казна од 2.000,00 денари. За бојата одлучуваат службените лица.

Дресовите задолжително се означуваат со броеви во големина од 20 см на грбот и 10 см на градите. Броевите на дресовите мора да се слагаат со броевите на играчите во записникот од натпреварот. Играчите мора да настапуваат во еднообразна и пристојна спортска опрема.

Делегатот - контролор е должен во записникот да ги констатира недостатоците од овие две одредби, а секој недостаток повлекува парична казна од по 200,00 денари.

Член 18

Сите ракометари-ки мора да бидат редовно лекарски прегледани и прогласени способни за игра. Здравствената контрола на учесниците во спортските активности ја врши **лекар специјалист по спортска медицина.**

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар - специјалист по општа медицина или специјалист по внатрешни болести, внесен и заверен во натпреварувачката книшка и не смее да биде постар од шест месеци од денот кога е извршен.

На ракометар-ка без редовно извршен и заверен лекарски преглед или преглед постар од 6 месеци нема да му се дозволи настап на натпреварот.

Член 19

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2017/2018 год. право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари/ки родени 2002 и помлади
Ракометар-ка кој-а е лиценциран-а и како службено лице (А, Б, Ц, Д, Е и Ф) има единствен број на лиценца.

Против клубот кој ќе ги прекрши одредбите за старост на ракометари ќе се применуваат дисциплински мерки во склад со одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на Ракометната Федерација на Македонија.

Член 20

На натпреварите во лигите службените претставници на екипите задолжително пред почетокот на натпреварот на делегатот-контролор му ги доставуваат натпреварувачките книшки на преглед за сите ракометари и службените лица на екипите кои на тој ден настапуваат.

Без натпреварувачка книшка, ракометар-ка може да настапи само доколку може да се утврди нивниот индентитет (лична карта, пасош и играчот може да се фотографира и фотографијата по натпреварот да се достави на делегатот **со гаранција од службениот претставник дека ракометарот има извршено лекарски преглед**), за што по дадената гаранција одлучува делегатот на натпреварот. **За настап без регистрациона книшка клубот ќе биде казнет со парична казна од 1.000,00 ден.**

Сите ракометари-ки мора да имаат заверена лиценца и **регистрација (пререгистрација)** која се издава пред натпреварувачката сезона од надлежниот орган за регистрација и лиценци при РФМ. Не е дозволен настап на ракометар-ка без извршена лиценца и регистрација за тековната година од надлежниот орган за лиценца и регистрација **(пререгистрација) за сезона 2017/2018.** Во случај на настап на ракометар-ка на натпревар без извршена лиценца и регистрација, натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо.

Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона 2017/2018 и да ја поседуваат легитимацијата, во спротивно не можат да бидат внесени во записникот, односно неможат да седат на клупата за резервни играчи.

На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д, Е, или Ф.

Член 21

Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Комесарот за натпревари

Домаќинот е обврзан **терминот за одигрување на натпреварот клубот домаќин да го соопшти 7 (седум) дена однапред, во писмена форма по е-маил.** Пред почетокот на натпреварот да ги извести по електронска пошта гостинската екипа, судиите, делегат-контролорот, Комесарот за натпревари и надлежниот збор на судии (за одредување на записничари и мерачи на времето), во која точно ќе го назначи денот, часот и салата на играње на натпреварот. **(Ова се однесува ако во редовното делегирање не е утврден терминот за одигрување на натпреварот или го менува терминот од сабота во недела и обратно).** Во случај на неблагоприятно известување на било кои од службените лица, противникот и Комесарот за натпревари, домаќинот ќе биде казнет со парична казна од 1.000,00 денари.

Доколку натпреварот не се одигра од горе наведените причини Комесарот за натпревари закажува нов натпревар, а трошоците за гостинската екипа и службените лица за кои одлука носи Комесарот за натпревари ги сноси клубот домаќин и истите задолжително се исплаќаат пред почетокот на натпреварот.

Доколку во рок од 48 часа пред одигрување на натпреварот гостинот побара, домаќинот е должен во местото на играње на натпреварот да му резервира сместување и исхрана, а трошоците ги сноси барателот.

Доколку домаќинот не го стори тоа ќе биде казнет со парична казна од 4.000,00 денари и ќе ги подмири трошковите на гостинската екипа кои ќе произлезат од неизвршувањето на оваа обврска.

Член 22

Домаќинот е должен покрај редовната декорација во салата на видно место го постави знамето на Р. Македонија и знамето на РФМ,

Домаќинот е должен да организира обезбедување (неопходен број редари), навреме со допис да го пријави натпреварот во МВР - во подрачната единица на која се одигрува натпреварот за што е должен на делегатот да му достави заверена пријава. За присуство на полицијата одлучува Полициската станица.

Доколку домаќинот не приложи доказ дека натпреварот е пријавен во МВР истиот нема да се одигра и ќе биде регистриран со службен резултат 10:0 и му се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо.и клубот домаќин ќе биде казнет со парична казна во висина од 10.000,00 ден. која мора да ја плати најдоцна 7 дена од донесувањето на одлуката на Комесарот за натпревари.

На делегатот да му се обезбеди лице кое ќе ја врши функцијата - комесар за безбедност. Домаќинот е должен да води грижа за потполн ред во салата и да ги преземе сите мерки во склад со прописите на Ракометната Федерација на Македонија, Законот за спортот и Законот за насилство во спортот и ги обезбеди сите услови за нормално и егуларно играње на натпреварот.

Забрането е пушење и служење на алкохолни пијалци во салата за играње.

Домаќинот е должен да обезбеди потполна безбедност на гостинот и сите службени лица (судиите, делегатот - контролор, записничарот и мерачот на времето) се додека сите учесници на натпреварот не ја напуштат салата и градот во кој се одиграл натпреварот. Доколку гостинот или некој од службените лица побара, домаќинот е должен да им гарантира потполна безбедност до поаѓање со прво превозно средство од местото на играње на натпреварот или до возилото со кое допатувале екипата и службените лица.

Доколку домаќинот не исполни било кој од овие барања наведен во претходните ставови од овој член ќе се смета дека **натпреварот е слабо организиран.**

Во тој случај домаќинот ќе биде казнет со парична казна во износ од **10.000,00 денари** и играње без присуство на гледачи најповеќе до три (3) натпревари или со забрана на играње на најповеќе до пет (5) натпревари во своето место (во тој случај натпреварите мораат да се играат во место одалечено најмалку 50 км од казнетото место во сала регистрирана од РФМ)

Член 23

Домаќинот е должен за нормално играње на натпреварот да обезбеди најмалку три (3) штоперици за мерење на времето на траење на играта, свирка, жолт и црвен картон, Team time out T1, T2 и T3 за двете екипи, две исправни топки и за сите службени лица и раководствата на екипите да има пропишани картички за идентификација (бецови). Бецовите ги пропишува Ракометната Федерација на Македонија.

Во колку домаќинот не исполни било кое од наведените барања во овој член, ќе се смета дека натпреварот е слабо организиран и ќе се применат одредени санкции од овие Пропозиции од член 22.

Член 24

Таксите на судиите, делегатот - контролорот, записничарот и мерачот на времето се исплатуваат пред почетокот на натпреварот или на трансакциска сметка. Данокот го плаќа клубот. Копија од уплатницата за платена такса и данок, клубот домаќин е должен да им ги предаде на службените лица пред почетокот на натпреварот.

Патните трошоци службените лица ги наплатуваат со патен налог, односно истите се исплатуваат во готово во висина на автобуска карта (од градски или меѓуградски сообраќај). Во колку не се исплатат трошоците пред натпреварот, истиот нема да започне. Натпреварот ќе биде од страна на Комесарот за натпревари регистриран со службен резултат од 10:0 во полза на гостинската екипа и минус еден (-1) бод од бодовното салдо на домашната екипа. Трошоците можат да се исплатуваат на лице место по поднесените признаници, заверени со печат на РФМ.

Доколку ова се случи во последните три кола од редовното натпреврување, или во Play off, натпреварот се регистрира со 10:0 минус бод (-1) за противникот, а екипата се исклучува од системот на натпреварување (ако е младинска екипа на супер лигата, тогаш се исклучува заедно со екипата од супер лигата).

Домаќинот ги подмирува сите трошоци за организирање на натпреварот (сала, редарска служба, дежурен лекар, озвучување и слично).

Правото на бесплатно посетување на сите ракометни натпревари имаат сите лица кои поседуваат службена легитимација издадена од РФМ (Здружение на судии и контролори), лица кои ќе добијат пропусници за посетување на натпревари од РФМ (членови на УО на РФМ и спонзори), како и претставници на јавното информирање.

Уплата за казни се врши на жиро сметка број 530010301579044 Охридска банка, Скопје, ЕДБ 4030995161002 за Ракометната Федерација на Македонија.

Член 25

За секој натпревар Комесарот за натпревари одредува судии и делегат - контролор кој всушност ја застапува Комесарот за натпревари и има целосен надзор над првенствениот натпревар. Комесарот за натпревари донесува посебно упатство за должностите и правата на делегат - контролорот. Доколку делегираниот делегат - контролор не дојде на првенствениот натпревар, неговата должност ја превзема првоименованиот судија во делегирањето.

Делегатот - контролор со судиите и по еден службен претставник на клубовите, еден час пред закажаниот термин за почеток на натпреварот, се должни да одржат технички состанок, на кој ќе се прегледаат натпреварувачките книшки, опремата со која ќе

настапуваат екипите, ќе се составува записникот и ќе се договорот сите потребни активности околу организација на натпреварот.

Службените лица можат најдоцна 96 часа пред почнување на натпреварот да го откажат делегирањето писмено, по електронски пат, а оправданоста на отказот ја цени Комесарот за натпревари. Неоправдано откажување или недоаѓање повлекува дисциплинска постапка и казна согласно Дисциплинскиот правилник на РФМ.

Комесарот за натпревари, за поважните натпревари одредува контролор - набљудувач кој нема да биде познат за двете екипи, судиите и делегатот на натпреварот. Комесарот за натпревари на поедини натпревари може да делегира двајца делегати - контролори. Трошковите за вториот делегат ги сносат двата клуба подеднакво и се исплаќаат пред натпревар.

Истиот треба писмено да ја извести Комесарот за натпревари за евентуалните неправилности на натпреварот, а истата да превземе соодветни мерки (преку преглед на касетата доколку ја има и контрола од истиот натпревар). При оваа контрола што ја врши Комесарот за натпревари, задолжително е присуството на контролорот - набљудувач по чиј предлог се врши контрола.

Трошоците за контролорот - набљудувач ги сноси РФМ.

Доколку некој од клубовите инсистира на дополнителна-супер контрола, трошоците паѓаат на сметка на клубот. Трошоците ги исплаќа пред натпревар на ист начин кога е домаќин.

По завршување на натпреварот, делегатот - контролор е должен да обави краток разговор со судиите, за примената на нивната интерпретација на правилата на ракометната игра во текот на натпреварот, и да им ги соопшти бодовите, и истите да ги внесе во записникот.

Контролорот е должен веднаш по натпреварот на тел број 078/276-008, да го јави резултатот од натпреварот, а 48 часа по натпреварот да ја достави контролата до комисијата ако натпреварот се игра во сабота, а во рок од 24 часа во сите останати случаи.

Ненавремено јавување или доставување повлекува автоматска казна со неделегирање на 2 (два) натпревари од квотата за делегирање, во повторен случај казна - неделегирање на 4 (четири) натпревари од квотата за делегирање, а во трет случај контролорот се симнува од листа.

Сите контроли се отвараат и се објавуваат во службен билтен.

Анализа на контролата може да побара: комисијата, екипите и судиите.

Анализа на контролата врши Комисијата за Стручни прашања на РФМ. За ваква анализа по барање на клубовите се наплаќа 500,00 ден., а доколку ваква анализа бараат судиите, се уплаќа такса во висина од една судиската такса. Во случај контролата да биде поништена уплатените средства се враќаат.

Член 26

Во случај да еден или повеќе ракометари-ки или службени претставници бидат дисквалификувани - исклучени до крај (обид за физички напад, плукање, и се што се подразбира под грубо и екстремно грубо неспортско однесување), сторителите на прекршокот должни се веднаш по завршување на натпреварот да достават до делегатот писмена изјава и истиот должен е да им ги одземе нивните натпреварувачки легитимации.

Од претходното се изземаат ракометари-ки кои се дисквалификувани поради трето исклучување на временска казна од 2 минути, како и дисквалификувани играчи поради груб прекршок во игра према противнички играч, бидејќи казната се однесува само за тој натпревар.

Играч дисквалификуван за груб прекршок во играта во последните 30 секунди се казнува автоматски со еден натпревар неиграње (судиите и делегатот - контролор случајот задолжително го опишуваат во записникот).

Изјавата да биде напишана на машина за пишување или рачно со печатни букви, која е составен дел на записникот од натпреварот и истата мора да биде потпишана своерачно.

Доколку на делегатот сторителите на прекршокот не му достават писмена изјава, должен е во својот извештај во записникот да ги наведе причините поради што не добил изјава, (се смета за непочитување на Пропозициите - сторен груб прекршок и повлекува казна). Клубот е должен да во рок од 24 часа по завршувањето на натпреварот изјавата да ја достави во писмена форма лично, по телефакс, електронска пошта или препорачано по пошта до Комесарот за натпревари, во спротивно Комесарот за натпревари ќе решава без изјава, а прекршителот ќе биде казнет согласно ДП на РФМ.

Доколку делегатот наведе лица кои биле присутни на настанот, Комесарот за натпревари цени дали е потребно да земе изјави на сведоците или ги повика на службен разговор за појаснување на случувањата.

Дисквалификуваните ракометари-ки во случај на дисквалификација надвор од теренот на полувреме, или поради грубо и екстремно неспортско однесување кон сите актери на натпреварот, како и сите службени лица подлежат на автоматска суспензија на неиграње, односно неизвршување на функција до донесувањето на одлука од страна на Комесарот за натпревари. На делегатот-контролор дисквалификуваните должни се веднаш по завршување на натпреварот да достават писмена изјава.

Доколку суспендиран или казнет ракометар, како и казнет службен претставник биде внесен во записник на првенствен или куп натпревар, истиот ќе се регистрира со службен резултат 10:0 за противничката екипа и минус еден (-1) бод од бодовното салдо за екипата за која настапил, а прекршителот ќе биде казнет-а согласно Дисциплинскиот правилник на РФМ.

Член 27

Делегирањето на судиите и делегатите во лигите се врши со **полудиригиран жреб** и истото го објавува на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk што се смета како известување до сите клубови и службени лица.

Откажувањето на службените лица (судиите и делегат – контролори) од делегирањето се врши писмено најдоцна 96 часа пред одигрување на натпреварот, а оправданоста за отказот ја цени Комесарот. Неоправдано откажување или недоаѓање повлекува дисциплинска постапка и казна согласно ДП на РФМ.

Записничар - мерач на времето се делегира од страна на Зборот на судиите од местото каде се игра натпреварот, а по барање на клубот домаќин.

Во случај да нема судија-записничар записникот може да го води оспособено лице **под надзор на делегатот на натпреварот** каде нема судиски збор.

Во местото каде нема судиски збор клубот домаќин е должен да одреди записничар - мерач на време, оспособено лице со посебна лиценца. Доколку во местото каде нема судиски збор, клубот домаќин не обезбеди записничар и мерач на времето со посебна лиценца, клубот домаќин ќе биде казнет со **парична казна од 1.000,00 денари.**

Во колку првенствениот натпревар го откажат двајца делегирани судии, нив ќе ги замени службената замена одредена од Комесарот за натпревари. Во случај да судиите од оправдани причини не допатуваат на натпреварот, истиот не се игра, а трошоците за неодиригираниот натпревар како и трошоците за ново закажаниот (го закажува Комесарот за натпревари) се на терет на клубот домаќин, односно на клубот гостин.што значи секој клуб ги сноси своите трошоци).

Во случај судиите од неоправдани причини не допатуваат на натпреварот, натпреварот не се игра, а трошоците за следниот натпревар(кои ги цени Комесарот за натпревари паѓаат на терет на судиите кои ќе бидат реализирани преку РФМ - Комесарот за натпревари, а против нив ќе се поведе дисциплинска постапка.

Во случај да не дојде еден од делегираните судии натпреварот ќе го води судијата кој е присатен (сам).

Делегат - контролор и судиите се должни да бидат присатни еден час пред почетокот на натпреварот, да извршат контрола на теренот согласно на Правилата на ракометната игра и Пропозициите.

По Првото и Второто коло од првиот дел, како и Првото и Второто коло од вториот дел, секој делегат-контролор задолжително доставува посебен извештај до Комесарот за натпревари за состојбата на теренот за игра како и соблекувалните на екипите и службените лица.

Судиите се должни 5 минути пред почеток на натпреварот да ги повикаат ракометарите да постапат по процедурата за почеток на натпреварот (согласно член 7 од Упатството за организација на ракометните натпреварувања).

Судиите се должни по натпреварот да дадат изјава и го оверат записникот од натпреварот, и во него да ги внесат сите свои забелешки во врска со исклучувањата на ракометарите-ките, дисквалификација на ракометари-ки и се друго што е во врска со натпреварот. Истото се однесува и на делегатот-контролор.

Доколку е **најавена жалба на нивното судење должни се во записникот да дадат појаснување за наводите во жалбата.**

Во случај на исклучување на ракометари-ки до крај на натпреварот или дисквалификација на ракометари-ки или службен претставник на полувреме од клупа за резервни играчи, во текот на играта за неспортско однесување, во записникот да ги наведат причините за исклучување, односно дисквалификација, освен за наведените случаи во член 26.

Во случај натпреварот да е прекинат или неодигран од било кои причини судиите се должни целосно случајот да го опишат во записникот, истото ќе го сторат и кога е најавена жалба од било која екипа. Во случај на најавена жалба во записникот **задолжително треба да дадат свое видување за наводите во жалбата.**

Член 28

Делегатот-контролор е должен во рок од 48 часа ако натпреварот се игра во сабота, а 24 часа во сите останати случаи по одигрувањето на натпреварот да го достават записникот со касетата до Комисијата со **препорачана пратка или лично. Во спротивно делегат-контролорот се казнува согласно ДП на РФМ,**

Записникот мора да биде составен непосредно по завршување на натпреварот во присуство на по еден претставник на клубовите, судиите, делегатот, контролорот, записничарот, мерачот на времето, лекарот и комесарот за безбедност.

Доколку од било кои причини оригиналниот записник од натпреварите биде уништен, веднаш мора да се состави нов записник во присуство на претставниците на клубовите, судиите, делегатот и записничарот. Ваквиот записник се оверува од присутните со својот потпис, **а дополнителни наоди и измени на записникот не се допуштени.**

Доколку било која од екипите спречи изготвување на записник, истата ќе се казни со 5.000,00 денари, а судиите и делегатот се должни во рок од 24 часа да поднесат писмен извештај.

Доколку службениот претставник на клубот, судиите и записничарот не сакаат да го потпишат записникот, против истите ќе се покрене дисциплинска постапка на основа пријава на делегатот, и истото ќе се смета за грубо неспортско однесување.

За нестанок или уништување на записникот од било кое лице на игралиштето или во просторите на клубот, клубот ќе се казни со парична казна од 5.000,00 денари, на основа пријава на делегатот. Прекршокот ќе се смета како многу грубо неспортско однесување.

За неисполнување на обврските од членовите 27 и 28 од овие Пропозиции, прекршителите се суспендираат и се покренува дисциплинска постапка.

Член 29

За дисциплински прекршоци на ракометари-ки, судии, делегати, контролори, записничари и мерачи на време, тренери и претставници на клубови, решава и во прв степен донесува одлука Дисциплинската комисија, согласно Дисциплинскиот правилник на Ракометната Федерација на Македонија и овие Пропозиции.

Член 30

Оној кој ќе ја повлече екипата од понатамошниот тек на натпреварот подлежи на задолжителна дисквалификација и ќе се казни согласно ДП на РФМ

За обид се казнува: екипата која го напушта теренот и се врати во определеното време од 3 мин. за да го продолжи натпреварот се казнува со парична казна од 10.000,00 денари, а лицето кое се обидело да ја повлече екипата се казнува со забрана на вршење на должноста во траење до една година. **Ако екипата која го напушти теренот не се врати, а натпреварот трајно се прекине, натпреварот се регистрира со службен резултат 10 : 0 за противничката екипа и минус еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата која го напуштила теренот како и со парична казна во висина од 20.000,00 до 40.000,00 денари.**

Член 31

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар. Во неа мора да се наведат мотивите на жалбата, а судиите и делегатот мора да го дадат своето мислење во врска со наводите во најавената жалба.

Видео касетата од натпреварот (ако снимала некоја од екипите) може да се земе како доказен материјал за решавање на жалбата. Комесарот за натпревари касетата ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува.

Жалбата за регистрација и право на настап на играчите, услов за одигрување на натпреварот мора задолжително да се најави пред почетокот на натпреварот, во спротивно истата не се зема во разгледување.

Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот. Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување.

Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува. Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа. Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата решава и дава толкување комисија за спроведување на натпревари. Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Решението на Дисциплинската комисија се објавува на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

Против одлуката на првостепениот орган право на жалба имаат и поединци (ракометари-ки, делегат-контролор, судија и останатите службени лица) со доставување на писмено образложение во врска со поднесената жалба и уплатата од 2.500,00 ден. во рок од 8 дена по добивање на билтенот.

Молбата се доставува преку првостепениот орган до второстепениот орган - натпреварувачка комисија.

Првостепениот орган е должен во рок од 3 (три) дена да постапи по наводите на жалбата и доколку најде дека по истата нема што да се изјаснува, жалбата ќе ја достави до второстепениот орган во рок од 3 (три) дена. Како време на поднесување на жалбата (благовремен рок) се зема времето кога жалбата е доставена непосредно или е предадена на пошта со препорачана пратка.

Член 32

По решение на Дисциплинската комисија незадоволната **странка има право на жалба до Второстепениот орган-Натпреварувачката комисија** на РФМ, и истата се поднесува во рок од осум (8) дена по објавувањето на Билтенот.

Молбата се доставува преку првостепениот орган до второстепениот орган - натпреварувачка комисија.

Првостепениот орган е должен во рок од 3 (три) дена да постапи по наводите на жалбата и доколку најде дека по истата нема што да се изјаснува, жалбата ќе ја достави до второстепениот орган во рок од 3 (три) дена. Како време на поднесување на жалбата (благовремен рок) се зема времето кога жалбата е доставена непосредно или е предадена на пошта со препорачана пратка.

Со најавената жалба задолжително уплатува износ од 10.000,00 денари.

Проценка на благовременоста на жалбата ќе се земе во предвид датумот на поштенскиот жиг од препорачаната пратка и доказ за извршената уплата на таксата. Второстепената одлука мора да се донесе во рок од осум (8) до 30 (триесет) дена од приемот на жалбата.

Доколку во предвидениот рок не е доставена жалба или за истата не е извршена уплата жалбата се одбива.

Одлуката на Натпреварувачката комисија на Ракометната Федерација на Македонија е конечна.

Барање за заштита на законитоста се поднесува до Управниот одбор на Ракометната Федерација на Македонија во рок од осум (8) дена по приемот на решението на Натпреварувачката комисија на Ракометната Федерација на Македонија со проложена потврда за уплата од 20.000 денари ако постапката бара итност, а 10.000,00 денари ако постапката е во редовна процедура на име такса за жалба, која такса е неповратна. Без приложен доказ за извршена уплата на таксата, жалбата нема да се разгледува.

Член 33

За прекин на првенствен натпревар поради физички напад на судиите, играчите или службените лица, за неодигран натпревар, до крај прекината средба, за настап за клуб на ракометар кој нема право или слични случаи ќе се применуваат одредбите од овие Пропозиции, Правилникот за ракометни натпреварувања, Дисциплинскиот правилник и Правилата за ракометна игра.

Клубот организатор - за слаба организација на натпреварот - (напад на службени лица-судии, делегат-контролор, записничарот и мерачот на времето и играчите и претставниците на гостинската екипа) ќе се казни - согласно Дисциплинскиот правилник, Правилникот за ракометни натпреварувања и овие Пропозиции.

Клуб кој официјално нема да гарантира безбедност на противничката екипа или на службените лица или не обезбеди потребен број редарска служба се казнува, со забрана на играње на свој терен, се додека не се добијат гаранции за нормално одигрување на натпреварите.

Член 34

Вонредно ублажување на казни врши Собранието на Ракометната Федерација на Македонија, врз основа на благовремено претходно доставено писмено образложение на барањето.

Член 35

Сите одиграни натпревари Комесарот за натпревари ги регистрира во рок од осум (8) дена (освен натпреварите предвидени со член 31) од нивното одигрување врз основа на материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор-наблудувач, дополнително барање од страна на Комесарот за натпревари, видео касета, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго).

Во случај ако на одиграниот натпревар се вложи жалба, рокот за регистрација се продолжува за 15 дена. Во исклучителни случаи потреба за прибирање на дисциплински докази и материјали може да биде продолжен највеќе до 30 дена.

Член 36

Комесарот за натпревари задолжително објавува билтен кој се објавува на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува по електронска пошта до клубовите.

Билтенот го заменува пишаниот акт (решението) за сите првостепени дисциплински одлуки, со тоа што во Билтенот мора да бидат назначени елементи од членовите на Дисциплинскиот правилник на Ракометната Федерација на Македонија, Пропозициите или други нормативни акти како и правна поука во изречените казни.

Член 37

Со натпреварувањето во лигите раководи Комесарот за натпревари, како и органи на УО на РФМ.

Член 38

Ако една екипа во текот на првенството од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување нејзините резултати постигнати во натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите ;
- регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Член 39

1. **Трошковник:** Судиска и делегатска – покрива РФМ., записничар и мерач на време по 200,00 ден. Патни трошкови не се исплаќаат на службените лица кои се од градот каде што се одигрува натпреварот, а се исплаќаат во висина на автобуски билет за службени лица кои доаѓаат од друг град.

За пласман, Finale four и Play off таксите на службените лица изнесуваат:

- Судски и делегатски такси 1000,00 ден.
- Записничар и мерач на време 400,00 ден.

2. По одлука на Управен одбор на РФМ и Конференцијата на клубовите за **натпреварите ако се играат во време кога нема обезбеден редовен превоз**, службените лица имаат право да користат сопствено возило. Во потврдата задолжително се наведува регистарскиот број на возилото.

3. Цената за еден 1 км изнесува **12 %** од вредноста на горивото за 1 литар ако патува едно лице (делегат-контролор) или две лица (судии).

4. Во случај да со возилото допатуваат три службени лица (судии и делегат) право на надомест за километража изнесува 20 % од вредноста на горивото за еден литар.

5. **При користење на сопствено возило следува и наплатата на патарината која обавезно се приложува со потврдата за наплата на трошкови.**

6. Делегатот - контролор задолжително ја контролира и потпишува потврдата за исплата на службените трошоци доставена од судиите.

7. Трошоците согласно член 24 од Пропозициите за натпреварувачката сезона 2017 / 2018 година се исплаќаат пред почеток на натпреварот.

8. Судиите делегирани од исто место имаат право на користење само на едно возило. Во случај да користат две возила износот од 12 % се дели на двете возила.

Член 40

За се што не е предвидено и прецизирано со овие Пропозиции важат одредбите на Правилникот за организација на натпреварувањето, Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, како и други нормативни акти на РФМ. **За толкување на измени и дополнување на овие Пропозиции надлежен е Управниот одбор на РФМ.**

Овие Пропозиции се предложени и усвоени на Конференцијата на ракометните клубови од пионерска машка и женска ракометна лига на ден **05.09.2017** година, а утврдени согласно член 34 и 35 од Статутот на РФМ

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА